

Врз основа на член 7 од Законот за органско земјоделско производство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2004), Владата на Република Македонија, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 2007 ГОДИНА

I

Средствата за поттикнување и развој на органското земјоделско производство во 2007 година во износ од 11.000.000,00 денари, обезбедени согласно раздел 14001 програма 3 подпрограма 30 категорија 46 ставка 464 од Буџетот на Република Македонија (Сл. весник на РМ" бр. 139/2006), ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за :

1.	Финансиска поддршка за површини под конверзија од конвенционално земјоделско производството во органско	4.000.000,00
2.	Финансиска поддршка за органско производство во сточарски фарми	2.000.000,00
3.	Финансиска поддршка на трошоци за контрола и сертификација на органското производство	2.000.000,00
4.	Финансиска поддршка за лабораториски анализи на органски фарми	1.000.000,00
5.	Финансиска поддршка за реализација на научно-истражувачки проекти и учество во странски проекти за органски земјоделско производство	1.000.000,00
6.	Општи мерки	1.000.000,00
	Вкупно:	11.000.000,00

II

Средствата од од дел **II** точка 1. на оваа програма во износ од **4.000.000,00 денари** ќе се користат за следните мерки :

	Органско производство на :	износ
1.1	житни култури	600.000,00
1.2	Фуражни култури, ливади	500.000,00

1.3	Маслодајни култури	200.000,00
1.4	Овощтарници, лозја	1.000.000,00
1.5	Градинарски култури	1.400.000,00
1.6	Лековити,ароматични и зачински растенија	300.000,00
	Вкупно :	4.000.000,00

III

Средствата од од дел II точка 2. на оваа програма во износ од **2.000.000,00 денари** ќе се користат за следните мерки :

	Органско производство на :	износ
2.1	Говедарство	300.000,00
2.2	Овчарство и козарство	600.000,00
2.3	Свињарство	200.000,00
2.4	Живинарство	300.000,00
2.5	Пчеларство	600.000,00
	Вкупно :	2.000.000,00

IV

Средствата од дел I точка 3. на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки :

	Финансиска поддршка на трошоци за контрола и сертификација на органски производи	износ
3.1	Издаден сертификат за органски производител/фарма	1.200.000,00
3.2	Издаден сертификат за откупени органски билки/плодови	800.000,00
	Вкупно :	2.000.000,00

V

Средствата од од дел I точка 4. на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки :

	Финансиска поддршка за трошоци на лабораториски анализи во органски фарми /пунктови	износ
4.1	Анализа на почва, вода, ѓубрива	650.000,00
4.2	Анализа на органски производ	350.000,00
	Вкупно :	1.000.000,00

VI

Средствата од дел I точка 5. на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки :

	Финансиска поддршка за реализација на научно-истражувачки проекти и учество во странски проекти за органско земјоделско производство	износ
5.1	По предложен проект	1.000.000,00
	Вкупно :	1.000.000,00

VII

Средствата од дел I точка 6. на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки :

	Општи мерки	износ
6.1	изработка на едукативни материјали за органско земјоделство	180.000,00
6.2	пропаганда и промоција	200.000,00
6.3	едукација и тренинг на органски производители	500.000,00
6.4	трошоци на работа на верификациона комисија	120.000,00
	Вкупно :	1.000.000,00

VIII

Исплатата на средствата од оваа Програма по корисници ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на поднесени барања до министерството најкасно до 30. 11. 2007 година.

Барања може да поднесат физички и правни лица кои податоците

за своето производство го регистрирале со Апликациони формулари и пропратни документи во локалните канцеларии на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ), или Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најкасно до 31.05. 2007 година.

Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа Програма, ќе се регулираат со Договор што ќе го склучат со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа Програма во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

Надзор над наменското користење на средствата од страна на корисниците врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Законот за поттикнување на развојот на земјоделството.

IX

Средствата предвидени со оваа Програма се неповратни.

X

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен Весник на Република Македонија" .